



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 24 март 1982
Скопје
Број 12 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

89.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 11 февруари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 2 и 3 на член 42 од Правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка донесен од работниците во Работната организација за превоз на патници и стока во земјата и странство „Пелагонија-турист“ од Прилеп со референдум на 31 мај 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација за превоз на патници и стока во земјата и странство „Пелагонија-турист“ Прилеп, на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 112/81 од 17 декември 1981 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на ставовите 2 и 3 на член 42 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело на економска и социјална сигурност, како и со начелото на заемност и солидарност.

4. Во претходните испитувања и на седницата Судов утврди дека во ставот 2 на оспорениот член 42 од наведениот правилник е предвидено, ако до прекин на работата дошло поради дефект на возилото настанат по вина на возачот или поради одземање на возачка дозвола или патна исправа, на работникот да му се исплати гарантиран личен доход доколку е присутен на работа. Ако, пак до дефект на возилото дошло без вина на возачот или до прекин на работата дошло поради немање на работа, генерален ремонт, сервисни поправки или поради виша сила, според ставот 3 на овој член, за сите денови во кои работникот не работел му се исплатува 80% од пресметковниот основ во месецот под услов да бил присутен на работа.

5. Согласно алинејата 5 и 6 на став 3 на дел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат покрај другото, економската и социјалната сигурност на човекот како и солидарноста и заемноста на секој спрема сите и на сите спрема секого, кои се засновани врз свеста на работните луѓе дека своите трајни интереси можат да ги остваруваат само врз тие начела. Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија и ставот 2 на член 126 од Законот за здружениот труд, покрај начелото на распределба според трудот, работниците во основната органи-

зација го применуваат и начелото на солидарност, првенствено со користење на средствата за заедничка потрошувачка заради учествување во покривањето на определени социјални и други потреби на работникот со понизок личен доход и на членовите на неговото семејство.

Според мислењето на Судов, во случај на прекин на работата поради дефект на возилото, до кој дошло по вина на возачот или поради одземање на возачка дозвола (став 2 на член 42 од оспорениот правилник) вината на работникот треба да ја утврди дисциплинска комисија. При тоа доколку се изрази сомневање за постоење на вина на работникот, основната организација може да му изрече една од дисциплинските мерки предвидени во членот 195 од Законот за здружениот труд или пак во смислата на ставот 1 на член 92 од Законот за работни односи, може привремено да го отстрани од вршењето на доверените работи и работни задачи. Во таков случај на работникот може да му се намали личниот доход на начин определен во ставот 1 на член 97 од истиот закон. Со оглед на тоа што во конкретниот случај ускратувањето на личниот доход не е условено со водење на дисциплинска постапка и се исплаќа во смален износ во висина на гарантиран личен доход, се повредува уставното начело на економска и социјална сигурност на работникот во вршењето на работите и работните задачи.

Исто така, според мислењето на Судов, ставот 3 на член 42 од оспорениот правилник во кој е определено на возачите на моторни возила да им се исплатува надоместок во висина од 80% од аконтацијата на личниот доход во случаите кога работникот е спречен да работи поради поправка на возилото, немање на работа или виша сила, не е во согласност со Уставот и законот, затоа што при ваква положба во смислата на членот 23 од Законот за работни односи, работникот треба ако за тоа постојат услови да биде распореден да врши работи односно работни задачи кои одговараат на неговата стручна подготовка и при тоа треба да прима личен доход во согласност со основите и мерилата определени во правилникот за распределба на средствата за лични доходи. Ваквиот став произлегува од уставното начело на економска и социјална сигурност на работникот во вршењето на работите и работните задачи.

Со оглед на изнесеново Судов оцени дека ставовите 2 и 3 на член 42 од означениот правилник не се во согласност со Уставот и законот, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 112/81
11 февруари 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

90.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на членот 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 14 јануари 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 17 под г од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Централното основно училиште „Славчо Стојменски“ во Винаца, со референдум одржан на 29 мај 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Славчо Стојменски“ во Винаца на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 17 под г од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата уставност и законитост.

4. Во претходната постапка и на седницата Судот утврди дека со членот 13 од оспорениот правилник се утврдени основите за распределба на средствата за лични доходи на работниците во училиштето и дека, меѓу другите основи, е предвиден и основот сложеност на работата, додека пак со членот 17 под г од правилникот се вреднувани работите и работните задачи на наставниците на училиштето зависно и од нивната стручна подготовка. Така, наставници со виша стручна подготовка е предвидено да добиваат 40, а наставници со висока стручна подготовка 80 бода повеќе од наставниците со средна стручна подготовка.

Според членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Судот смета дека предвидувањето според кое за секој нареден степен на стручна подготовка повисок од средна стручна подготовка на наставниците да им се додаваат по 40 бода повеќе како стимул за постигнување на повисока стручна способност, всушност значи предвидување на стручната подготовка како посебен и самостоен основ надвор од основот сложеност и двојно нејзино вреднување, што не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и постигнатите резултати во работата.

Со оглед на тоа што со членот 17 под г од оспорениот правилник стручната подготовка е предвидена како посебен и самостоен основ надвор од основот сложеност и двојно е вреднувана и тоа еднаш во рамките на основот сложеност и повторно како посебен и самостоен основ, Судот

оцени дека оваа одредба од правилникот не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 145/81

14 јануари 1982 година
Скопје

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на Македонија
Судија,

Боро Доганџиски, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

91.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Управниот одбор, на седницата одржана на 9 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО СОЗДАВАЊЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРНИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РАЗВОЈ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) што ќе се формираат од делот на вишоците на приходите на Народната банка на Македонија и од пренесените средства, во 1982 година ќе се употребат 109,0 мил. динари за учество во создавањето на стопанска и друга инфраструктура, за проширување на материјалната основа на трудот на организациите на здружен труд во општествените дејности и за преквалификација и стручно оспособување на работници во недоволно развиените краишта.

Овие средства ќе се доделуваат на корисниците неповратно.

Член 2

Со средствата на Републичкиот фонд во висина од 40,0 мил. динари ќе се потпомага уредувањето на градежно земјиште (изградба на пристапни патишта, довод на електрична енергија, обезбедување на вода и довод на телефонски линии) во подигањето на стопански капацитети на локациите каде не се создадени потребните инфраструктурни услови и за адаптација на објекти за стопански цели, кога како инвеститори се јавуваат организациите на здружен труд вон подрачјето на недоволно развиените општини или се подигаат капацитети вон центрите на општините.

Член 3

Средствата од претходниот член ќе се обезбедат на инвеститорите како учество во висина до 40% од пресметковната вредност на овие вложувања.

По исклучок, во општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка во кои се намалува населението, ова учество може да изнесува до 60%.

Член 4

Корисници на средствата се организациите на здружен труд кои остваруваат развојни програми според одредбите на член 2 од оваа одлука.

Решенијата за одобрување ќе ги донесува Управниот одбор на Фондот по предлог на Комисијата за следење на развојни програми.

Член 5

Со средствата на Републичкиот фонд во висина од 60,0 мил. динари ќе се потпомагаат инвестиционите зафати за: изградба на училищен простор за основно образование, модернизација и реконструкција на патишта од IV ред, рударски истражувања, електрификација на селски населби, изградба на водоводи, изградба на амбулантно-поликлинички објекти и за ПТТ врски во селските населби.

Член 6

Средствата од претходниот член ќе можат да се користат како учество во висина до 25% од вредноста на инфраструктурните зафати во сите недоволно развиени општини.

По исклучок, за вложувањата во општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка и во пограничните населби учеството на Републичкиот фонд може да изнесува до 35%.

Член 7

Корисници на средствата од член 5 од оваа одлука се организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници, собранијата на општините и другите правни лица преку кои се реализираат инфраструктурните зафати.

Член 8

Собранијата на општините од недоволно развиените краишта при определувањето на корисниците ќе се грижат за заедничко и функционално решавање на проблемите од областа на инфраструктурата со соседните општини и на поширокиот простор на Републиката.

Член 9

Со цел посебно да се потпомогне изградбата на патиштата од IV ред и електрификацијата на селските населби, на општините Македонски Брод, Демир Хисар, Кратово и Крива Паланка, во кои според пописот на населението од 1981 година е намален бројот на жителите, им се распределуваат по 1,5 мил. динари.

Користењето на овие средства ќе се врши според програмите на собранијата на општините во кои ќе се утврди и делот на учеството на месното население, општините и други.

Учеството на средствата на Републичкиот фонд за овие намени може да изнесува до 40% од вредноста на програмите.

Член 10

Распределбата на другите средства од членот 5 од оваа одлука по општини се врши диференцирано, а во зависност од достигнатиот степен на стопанска развиеност на општините и населението.

Со цел да се обезбеди порамномерна распределба и изрази повисок степен на солидарност на овие краишта дел во висина од 25% од средствата се распределуваат подеднакво на сите општини.

Член 11

Со примена на критериумите од претходниот член и средствата од член 9 на оваа одлука вкуп-

ните средства по општини се распределени во следните износи:

	— во мил. динари
Вкупно:	66,0
Берово	2,5
Брод Македонски	5,0
Виница	2,7
Гостивар	8,6
Дебар	2,9
Демир Хисар	5,0
Кичево	6,2
Кратово	4,0
Крива Паланка	4,8
Крушево	2,5
Радовиш	3,1
Ресен	2,5
Струга	6,2
Тетово	10,0

Член 12

Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници во согласност со општите намени утврдени со членот 5 од оваа одлука.

Член 13

На Републичката заедница за вработување со договор ќе ѝ се обезбедат 2,0 мил. динари како дополнителни средства во стручното оспособување или преквалификација заради вработување на невработените лица од недоволно развиените краишта.

Поблиските услови за користење на овие средства ќе се утврдат во Договорот за условите и постапката во користењето на овие средства.

Член 14

Користењето на средствата од Републичкиот фонд според оваа одлука ќе се врши преку основните банки на Стопанска банка — Скопје каде се остваруваат редовните буџетски средства на општините.

Овластената Стопанска банка — Здружена банка преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе врши наменска контрола за употреба на средствата за што ќе го известува Републичкиот фонд.

Ако средствата се користат ненаменски или не се обезбедува учество од другите извори, Стопанска банка — Здружена банка Скопје ќе го известува Управниот одбор на Фондот кој ќе ги прераспредели средствата на други општини.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-64/1
12 март 1982 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
Икмет Крифца, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

200.

Врз основа на член 3 став 2 од Законот за системот на цените и за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80) и одредбите на Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981 до 1985 година во 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81) и Договорот за спроведување на политиката на цените во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на град Скопје и извршните совети на собранијата на општините склучуваат

ДОГОВОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА И ОПШТИНИТЕ ВО 1982 ГОДИНА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на град Скопје и извршните совети на собранијата на општините (во натамошниот текст: учесници на Договорот), во рамките на своите надлежности ќе преземат економски мерки и мерки на општествена контрола на цените за спроведување на политиката на цените и остварувањето на целите на политиката на економската стабилизација и другите задачи, утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1981—1985 година во 1982 година (во натамошниот текст: Резолуција) со што ќе обезбедат побавен пораст на цените во однос на 1981 година.

Учесниците на Договорот се согласни тековниот пораст на цените во 1982 година (декември 1982 година во однос на декември 1981 година) да изнесува и тоа:

— цени на производителите на индустриски производи	до 14%
— цени на производителите на земјоделски производи	до 17%
— цени на мало	до 15%
— цени на услуги	до 16%
— трошоци на живот	до 17%

Со оглед на влијанието што го имаат комуналните услуги врз цените на мало и трошоците за живот, учесниците на Договорот се согласни зголемувањето на овие цени во 1982 година да изнесува:

- кај општините кои имаат топлификација и градски сообраќај — до 20% и
- кај општините кои немаат топлификација и градски сообраќај — до 18%.

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни дека тековниот пораст на цените во 1982 година, предвиден со одредбите од член 1 став 2 на овој договор, ќе се остварува првенствено со обезбедување на услови за доследна примена на Законот, а во согласност со тековната економска политика, и тоа со:

- преземање на економски мерки во областа на распределбата на доходот, кредитната политика, политиката на даноци и придонеси, прометот на стоки и услуги, стоковните и другите резерви, општата и заедничката потрошувачка и друго;
- склучување на самоуправни спогодби и општествени договори со кои на подолгорочна основа ќе се уредуваат меѓусебните економски односи и врз основа на тоа односите на цените меѓу орга-

низациите на здружен труд доходовно поврзани во репродукциони целини во согласност со Законот и утврдената политика на цените;

— со доследна примена на критериумите за формирање на цените утврдени со Законот, а посебно влијанието на светските цени врз нивоата и односите на цените на домашниот пазар.

Учесниците на Договорот се согласни дека спогодбено и истовремено ќе преземат и мерки на непосредна контрола на цените за одделни производи и услуги кои се од поширок општествен интерес, односно се значајни за тековната општествена репродукција или за непосредната потрошувачка на работните луѓе и граѓаните за кои се стекнале услови предвидени со Законот доколку со преземените економски и други мерки од став 1 на овој член не можат да се обезбедат услови за остварување на утврдената политика на цените.

Член 3

Учесниците на Договорот се согласни заедниците за работите на цените, во меѓусебната соработка и со соработка со Стопанската комора на Македонија, да изработат рамковна програма за поместување на цените во 1982 година која треба да го содржи обемот на можното зголемување на цените и влијанието на тоа зголемување врз вкупниот пораст на цените во СРМ, а кое не смее да го помине тековниот пораст на цените на ниво на земјата.

При изработка на рамковната програма за поместувањето на цените од став 1 на овој член при промената на цените, учесниците на Договорот се согласни дека ќе водат сметка за динамиката на поместувањето на цените, како и потребата за селективна и диференцирана политика на цените и за остварување на изразените диспаритети на цените меѓу поодделни групи на производи, производи и услуги. Покрај тоа во оваа програма ќе се содржат и рамковни поместувања на цената на производите и услугите од надлежноста на општините.

Учесниците на Договорот се согласни дека нема да вршат поместување на цените до донесување на програмата од став 1 на овој член. Рамковната програма за можното поместување на цените ќе се донесе најкасно до крајот на февруари 1982 година.

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни во првото тримесечје од 1982 година, врз основа на заеднички објективни утврдени критериуми, да ја преиспитаат надлежноста на општествено-политичките заедници во областа на цените и ако се оцени за потребно ќе се пристапи кон склучување на Договор за измени и дополнување на Договорот за утврдување на производи и услуги што се сметаат од интерес на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 22/81).

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни дека во спроведувањето на општествената контрола на цените меѓусебно ќе соработуваат во рамките на Републиката заедница за работи на цените, така што поместување на цените не може да се врши без претходна соработка на Републиката и општинските заедници за работи на цените за следните производи и услуги:

- свежо месо,
- млеко и преработки од млеко,
- леб и печива,
- комунални услуги,
- занаетчиски услуги,
- градски и приградски сообраќај.

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни во соработка со Стопанската комора на Македонија и другите асоцијации на здружениот труд да покрепуваат иницијативи за склучување на општествени договори и самоуправни спогодби за цените со кои на подолгорочна основа ќе се уредуваат односите на цените во рамките на репродукциони целини на ниво на Републиката, односно на ниво на целата земја.

Учесниците на Договорот се согласни, по потреба, во меѓусебна соработка да ги утврдуваат производите и услугите за кои ќе предложат на Собранието на СРМ и собранијата на општините задолжително покрепување на постапка за самоуправно спогодување, односно општествено договарање на цените во согласност со Законот.

Член 7

Учесниците на Договорот се согласни дека во 1982 година нема со поместување на цените да обезбедуваат средства со примена на развојниот критериум за инвестиции и за развој на инфраструктурни и други дејности, освен по исклучок за одделни производи и услуги за кои со Општествениот план на СРМ за периодот од 1981 до 1985 година е утврдено дека нивниот развој треба да се поттикнува и со примена на овој критериум.

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни најкасно еден месец по потпишување на Договорот да донесат одлуки за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо и мало.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни при спроведувањето на политиката на цените во 1982 година да преземаат економски и други мерки и активности за успорување на натамошниот пораст на трошоците на живот и опаѓање на животниот стандард на работните луѓе.

Учесниците на Договорот, во рамките на својата надлежност, со соодветно премирање на производителите, а исклучително и со примена на компензации и други социјални мерки во потрошувачката, ќе обезбедат зголемувањето на производителските цени, врз основа на критериумите од Законот, да не повлекува во целост и зголемување на малопродажните цени на производите и услугите кои имаат битно влијание врз трошоците за живот и животниот стандард.

Член 10

Учесниците на Договорот се согласни дека ќе го поттикнуваат побрзото склучување на самоуправни спогодби со кои се уредуваат односите на основните организации на здружен труд кои се занимаваат со производство, односно со промет на производи и услуги од интерес на непосредната потрошувачка на работните луѓе и граѓаните, со учество на организираниите потрошувачи.

Имајќи го предвид значењето и улогата на организираниите потрошувачи во општествената контрола на цените, учесниците на Договорот се согласни дека ќе им создаваат услови на организираниите потрошувачи и ќе ја поттикнуваат активноста за остварување на нивната улога во формирањето на цените, усогласувањето на односите во областа на цените и во спроведувањето на општествената контрола на цените.

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни дека ќе предлагаат и преземаат мерки и активности за зголемување на производството, поттикнување на претходното договарање на производството заради обезбедување на домашниот пазар со потребни производи, во согласност со утврдените материјални биланси на Републиката и општините и дека

ќе го обезбедат јакнењето на стоконите резерви на сите нивоа заради стабилизација на производството и снабденоста на пазарот.

Член 12

Заради спроведување на утврдената политика на цените учесниците на Договорот се согласни дека со мерките за тековната политика и другите мерки на сите нивоа ќе делуваат на урамнотежување на понудата и побарувачката, на стабилноста на пазарот и смирувањето на цените, и тоа:

— со организирана акција за смалување на материјалните трошоци, штедењето на енергијата и сировините, со јакнењето на квалитативните фактори на стопанисувањето, како и со подобрување на финансиската и работната дисциплина;

— со сведување на инвестициите во рамките на расположливите средства, менувањето на структурата на инвестициите и поострувањето на критериумите за рентабилност на вложувањата и со согледувањето на општествената и економската оправданост на инвестициите;

— изработка на материјални биланси на основните прехранбени производи и одделни производи од стоки за широка потрошувачка и следење на нивната реализација;

— со периодично согледување на усогласеноста на средствата издвоени за општествени и заеднички потреби од утврдената политика;

— со политиката на потрошувачките кредити, која непосредно ќе се поврзува со политиката и движењето на цените, и со тоа да се зајакне позитивното влијание на пазарните законitosti на движењето и односите на цените;

— со насочување на средствата за финансирање на изградба на конкретно утврдените капацитети во рамките на стеснати приоритети и со водењето на селективна политика на финансирањето на инвестициите од банкарските средства како би се смалиле притисоците на цените по тој основ;

— со мерките на заедничка политика на економските односи со странство преку разработка на посебните мерки за зголемување на девизниот прилив (од услуги, туризам, транспорт) и со други мерки за обезбедување услови за приоритетно снабдување со сировини и основни репродукциони материјали на организациите на здружен труд и производство на добра заради задоволување на основните потреби на населението (снабдување со сировини за производство на лекови и детергенти, потоа со вештачко гудре и средства за заштита на растенијата, увоз на компонента за сточна храна и други неопходни материјали за потребите на земјоделското производство).

Член 13

Учесниците на Договорот се согласни, во рамките на своите права и должности, дека во 1982 година нема да ги зголемуваат стапките на данокот на промет, туку во сообразност со политиката на порастот на општата и заедничката потрошувачка и во случаите на зголемувањето на цените, тие стапки, по правило, треба да ги намалуваат.

Член 14

Заради обезбедување на снабденоста на пазарот со основните прехранбени производи и дефицитарните индустриски производи, на ниво на сите општествено-политички заедници, учесниците на Договорот се согласни да обезбедат услови за јакнење на стоконите резерви на тие производи, особено на општинските, како би можело благовремено и ефикасно да се интервенира на пазарот.

Во случај на пореметување на пазарот, учесниците на Договорот се согласни да интервенираат со стоконите резерви на ниво на Републиката при што во прв ред ќе се користат општинските стоконите резерви, а потоа републичките.

Учесниците на Договорот се согласни, во рамките на преземањето на мерките и активностите за функционирањето на единствениот југословенски пазар, да преземат активности и посебни мерки со цел за поорганизиран откуп и пласман на пазарните вишоци на одделни земјоделски прехранбени производи.

Член 15

Учесниците на Договорот меѓусебно ќе се известуваат за движењето и положбата на пазарот на цените и за намерите и преземените мерки, проблемите кои се јавуваат во остварувањето на утврдената политика на цените во 1982 година, како и преземените мерки.

Учесниците на Договорот се согласни заедниците за работите на цените да го следат, согледуваат и анализираат движењето и тенденциите во областа на цените, да ги анализираат тие движења и тенденции по поодделни производни дејности и најважните групи на производи и услуги и да предлагаат преземање на мерки и активности со кои ќе се обезбеди остварувањето на утврдената политика на цените во 1982 година во согласност со одредбите на овој договор.

Учесниците на Договорот се согласни дека општинските заедници за работите на цените во спроведувањето на одредбите од став 3 на овој член ќе ги доставуваат на Републичката заедница за работите на цените соодветни известувања.

Член 16

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници:

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, Извршниот совет на Собранието на општи-

ната Берово, Извршниот совет на Собранието на општината Битола, Извршниот совет на Собранието на општината Македонски Брод, Извршниот совет на Собранието на општина Валандово, Извршниот совет на Собранието на општината Винаца, Извршниот совет на Собранието на општината Гевгелија, Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар, Извршниот совет на Собранието на општината Дебар, Извршниот совет на Собранието на општината Делчево, Извршниот совет на Собранието на општината Демир Хисар, Извршниот совет на Собранието на општината Кавадарци, Извршниот совет на Собранието на општината Кичево, Извршниот совет на Собранието на општината Кочани, Извршниот совет на Собранието на општината Кратово, Извршниот совет на Собранието на општината Крива Паланка, Извршниот совет на Собранието на општината Крушево, Извршниот совет на Собранието на општината Куманово, Извршниот совет на Собранието на општината Неготино, Извршниот совет на Собранието на општината Охрид, Извршниот совет на Собранието на општината Прилеп, Извршниот совет на Собранието на општината Пробиштип, Извршниот совет на Собранието на општината Радовиш, Извршниот совет на Собранието на општината Ресен, Извршниот совет на Собранието на општината Свети Николе, Извршниот совет на Собранието на општината Струга, Извршниот совет на Собранието на општината Струмица, Извршниот совет на Собранието на општината Тетово, Извршниот совет на Собранието на општината Титов Велес, Извршниот совет на Собранието на општината Штип, Извршниот совет на Собранието на град Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

201.

Врз основа на член 30 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 28 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 10 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата го сочинуваат 84 делегати, од кои 45 делегати од редот на корисниците на услугите и 39 делегати од редот на давателите на услугите.

Член 2

Делегатски единици за избирање делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата се: собранијата на општинските самоуправни ин-

тересни заедници за општествена заштита на децата, извршните органи на општествените организации од областа на општествената заштита на децата и заинтересираните организации на здружен труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката и тоа:

1. Делегатска единица број 1: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола, кое избира 3 делегати и тоа:

— 2 делегати од редот на корисниците на услугите,

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

2. Делегатска единица број 2: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Гази Баба — Скопје, кое избира 3 делегати и тоа:

— 2 делегати од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

3. Делегатска единица број 3: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Кисела Вода — Скопје, кое избира 3 делегати и тоа:

— 2 делегати од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

24. Делегатска единица број 24: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Крива Паланка, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

25. Делегатска единица број 25: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Крушево, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

26. Делегатска единица број 26: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Неготино, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

27. Делегатска единица број 27: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Охрид, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

28. Делегатска единица број 28: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Пробиштип, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

29. Делегатска единица број 29: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Радовиш, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

30. Делегатска единица број 30: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Ресен, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

31. Делегатска единица број 31: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Свети Николе, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

32. Делегатска единица број 32: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Струга, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

33. Делегатска единица број 33: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Центар — Скопје, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

34. Делегатска единица број 34: Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Чаир — Скопје, кое избира 2 делегати и тоа:

— 1 делегат од редот на корисниците на услугите и

— 1 делегат од редот на давателите на услугите.

35. Делегатска единица број 35: Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување и грижа на децата на Македонија, кој избира:

— 1 делегат — давател на услуга.

36. Делегатска единица број 36: Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија, кој избира:

— 1 делегат — давател на услуга.

37. Делегатска единица број 37: Сојузот на педагошките друштва на Македонија и Заедницата на предучилишните установи на Македонија кои избираат:

— 1 делегат — давател на услуга.

38. Делегатска единица број 38: Сојузот на пензионерите на Македонија и Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија, кои избираат:

— 1 делегат — корисник на услуга.

39. Делегатска единица број 39: Феријалниот сојуз на Македонија и Сојузот на извидниците на Македонија, кои избираат:

— 1 делегат — давател на услуга.

40. Делегатска единица број 40: Републичкиот завод за унапредување на воспитанието и образованието, Републичкиот завод за здравствена заштита и Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, кои избираат:

— 1 делегат — давател на услуга.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-147/3

10 март 1982 година

Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

202.

Врз основа на член 75 и 76 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 10 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

Член 1

Одборот за самоуправна контрола на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата го сочинуваат 7 члена.

Член 2

Делегатски единици за избирање членови во Одборот за самоуправна контрола се: собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата, извршните органи на општествените организации од областа на општествената заштита на децата и заинтересираните организации на здружен труд и другите организации и здруженија на граѓаните што се од општ интерес за Републиката и тоа:

1. Делегатска единица број 1: Собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за општествена заштита на децата од подрачјето на град Скопје (Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Центар и Чаир), Сојузот на организациите за социјалистичко воспитување и грижа на децата на Македонија, Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија, Феријалниот сојуз на Македонија, Сојузот на извидниците на Македонија, Сојузот на педагошките друштва на Македонија, Заедницата на предучилишните установи на Македонија, Републичкиот завод за унапредување на образованието и воспитувањето, Републичкиот завод за унапредување на домаќинството, Републичкиот завод за здравствена заштита, Сојузот на пензионерите на Македонија и Сојузот на трудовите инвалиди на Македонија, кои избираат 1 член.

2. Делегатска единица број 2: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Куманово, Крива Паланка, Кратово и Пробиштип, кои избираат 1 член.

3. Делегатска единица број 3: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Охрид, Струга и Кичево, кои избираат 1 член.

4. Делегатска единица број 4: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Битола, Прилеп, Ресен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево, кои избираат 1 член.

5. Делегатска единица број 5: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес, Неготино, Кавадарци, Гевгелија и Валандово, кои избираат 1 член.

6. Делегатска единица број 6: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, Радовиш, Струмица, Винаца, Берово, Делчево, Кочани и Свети Николе, кои избираат 1 член.

7. Делегатска единица број 7: Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Тетово, Гостивар и Дебар, кои избираат 1 член.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-147/4
10 март 1982 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

203.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 10 март 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

I

За спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата се именува Републичка комисија и тоа:

1. За претседател, Елена Поповска — раководител на група во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

— за заменик, Лилјана Митевска — самостоен советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

2. За секретар, Благоја Марковски — самостоен стручен соработник во Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита;

— за заменик, Величко Андреевски — советник во Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

3. За член, Љупчо Мешков — советник во Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;

— за заменик, Благородна Тодоровска — самостоен стручен соработник во Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

4. За член, Трајче Стипцаров — началник во Републиката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување;

— за заменик, Јове Филевски — шеф на отсек во Републиката самоуправни интересна заедница на здравството и здравственото осигурување.

5. За член, Перо Гулевски — раководител на сектор во Републиката самоуправни интересна заедница за вработување;

— за заменик, Гоко Тагаси — раководител на одделение во Републиката самоуправни интересна заедница за вработување.

6. За член, Горѓи Чурлинов — началник во Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата;

— за заменик, Ружа Костовска — референт за нормативна дејност во Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата.

II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-147/5
10 март 1982 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

204.

Врз основа на член 55 точка 6 од Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 10 март 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1981 ГОДИНА

I

Завршната сметка на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за 1981 година се усвојува со следните показатели:

— вкупни приходи	1.402.268.370,91
— вкупни расходи	1.119.756.834,54
— вишок на приходи	282.511.536,37

II

Вишокот на приходи од точка I на оваа одлука се распределува во Деловниот фонд во износ од 282.511.536,37.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 02-147/7
10 март 1982 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

205.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 13 од Статутарната одлука на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 45/78), Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 11 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ИТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ, СООДВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТИН ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА И ДЕЛЕГАТОСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Собрание на Републиката заедница) го сочинуваат 57 делегати, од кои 45 делегати од општинските самоуправни интересни заедници за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: општински заедници), 5 делегати од соодветните организации на здружен труд и 7 делегати од другите заинтересирани организации и заедници од општин интерес за Републиката.

Член 2

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републиката заедница во општинските заедници се собранијата на општинските заедници.

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републиката заедница во соодветните организации на здружен труд и во другите заинтересирани организации и заедници се нивните делегации за учество во вршењето на функциите во собранијата на самоуправните интересни заедници од областа на социјалното осигурување или нивните органи на управување (работнички совети) односно извршни органи (извршни одбори, совети и сл.).

Член 3

Во Собранието на Републиката заедница, собранијата на општинските заедници делегираат најмалку по еден делегат од подрачјето на одделна општина од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделци (земјоделците — осигуреници и корисници на земјоделска пензија) за подрачјето на месните заедници, а остатокот сразмерно на бројот на осигурениците и корисниците на пензија и бројот на жителите на подрачјето на одделните општински заедници. Според овие критериуми, општинските заедници го делегираат следниот број на делегати:

1. Берово — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

2. Битола — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

3. Валаново — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

4. Винаца — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

5. Гевгелија — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија;

6. Гостивар — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците осигуреници;

7. Дебар — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

8. Делчево — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

9. Д. Хисар — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

10. Кавадарци — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

11. Кичево — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

12. Кочани — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

13. Кратово — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

14. Крива Паланка — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

15. Крушево — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

16. Куманово — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија;

17. Македонски Брод — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

18. Охрид — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

19. Прилеп — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

20. Пробиштип — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

21. Радовиш — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

22. Ресен — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

23. Свети Николе — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

24. Скопје:

— Општина „Гази Баба“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

— Општина „Карпош“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

— Општина „Кисела Вода“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — корисници на земјоделска пензија и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

— Општина „Чаир“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

25. Струга — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

26. Струмица — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа: еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

27. Тетово — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

28. Т. Велес — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија;

29. Штип — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците — осигуреници.

Во Собранието на Републиката заедница соодветните организации на здружен труд го делегираат следниов број делегати:

1. Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија“ — Скопје — еден делегат,
2. „Агромеханика“ — Скопје — еден делегат,
3. „Агрохемизација“ — Скопје — еден делегат,
4. „Алкалоид“ — Скопје — еден делегат,
5. „Агромакедонија“ — Скопје — еден делегат.

Во Собранието на Републиката заедница другите заинтересирани организации и заедници го делегираат следниов број делегати:

1. Деловната заедница „Македонијаплод“ — Ресен — еден делегат,
2. Задружниот сојуз на Македонија — Скопје и Стопанската комора — Скопје — еден делегат,
3. Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство — Скопје — еден делегат,
4. Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите — Скопје — еден делегат,

5. Сојузот на здруженијата на земјоделските техничари и агрономи — Скопје, Сојузот на пчеларските друштва — Скопје и Сојузот на ветеринарите — Скопје — еден делегат,

6. Институтот за памук — Струмица и Институтот за ориз — Кочани — еден делегат,

7. Земјоделскиот факултет — Скопје, Факултетот за ветеринарни работи — Скопје, Институтот за полјоделство и градинарство — Скопје, Институтот за сточарство — Скопје, Институтот за економика и организација во земјоделството — Скопје, Институтот за заштита на растенијата — Скопје, Институтот за проучување на почвата — Скопје, Институтот за лозарство и винарство — Скопје, Институтот за овоштарство и Факултетското земјоделско стопанство Трубарево — Скопје — еден делегат.

Член 4

Во Комисијата за самоуправна контрола на Републиката заедница, собранијата на општинските заедници делегираат вкупно 7 делегати од редот на земјоделците — осигуреници од кои: Гостивар — еден делегат, Гевгелија — еден делегат, Струмица — еден делегат, Тетово — еден делегат, Титов Велес — еден делегат, Куманово — еден делегат и општината „Гази Баба“ — Скопје — еден делегат.

Член 5

Собранијата на општинските заедници кои делегираат повеќе од еден делегат во Собранието на Републиката заедница, со посебна одлука ќе ги определат делегациите од чиј состав се избираат делегатите за Собранието на Републиката заедница (делегатски единици).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-680

11 март 1982 година
Скопје

Потпретседател,
Идризи Рушит, с. р.

206.

Врз основа на член 44 од Законот за избор на членови на делегациите и делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81) и член 14 од Статутарната одлука на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 45/78), Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 11 март 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБАНИЕТО НА РЕПУБЛИКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците се именуваат:

1. За претседател, Елена Поповска, раководител на група во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација;

— за заменик, Лилјана Митевска, самостоен советник во Републичкиот секретаријат за законодавство и организација.

2. За секретар, Благоја Марковски, самостоен стручен соработник во РСИЗ за социјална заштита;

— за заменик, Величко Андреевски, советник во РСИЗ за социјална заштита.

3. За член, Љупчо Мешков, советник во Стручната служба на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;

— за заменик, Благодородна Тодоровска, самостоен стручен соработник за нормативна дејност во Стручната служба на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

4. За член, Трајче Стипцаров, началник во РСИЗ на здравството и здравственото осигурување;

— за заменик, Јове Филевски, шеф на отсек во РСИЗ на здравството и здравственото осигурување.

5. За член, Перо Гулевски, раководител на сектор во РСИЗ за вработување;

— за заменик, Ѓоко Тагаси, раководител на одделение во РСИЗ за вработување.

6. За член, Ѓорѓи Чурлинов, началник во РСИЗ за општествена заштита на децата;

— за заменик, Ружа Костовска, референт по нормативна дејност во РСИЗ за општествена заштита на децата.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-681

11 март 1982 година
Скопје

Потпретседател,
Идризи Рупит, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

207.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 4/81) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

Се распишуваат избори за делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија — Скопје.

Во Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија — Скопје делегати избираат:

— општинските самоуправни заедници за дистрибуција на електрична енергија по 1 (еден) делегат, а Општинската заедница на град Скопје — 5 (пет) делегати;

— организациите на здружен труд — директни потрошувачи на електрична енергија по 1 (еден) делегат;

— организациите за производство на електрична енергија заедно со работните организации во изградба — 8 (осум) делегати;

— Работната организација за пренос на електрична енергија — 1 (еден) делегат;

— Работната организација за дистрибуција на електрична енергија — 7 (седум) делегати;

— Работната организација за производство на нафта и нафтени деривати — 3 (три) делегати;

— Работната организација за промет со нафта и нафтени деривати — 3 (три) делегати;

— Работната организација Универзитетски центар за математичко-технички науки — 1 (еден) делегат.

Изборите за делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија — Скопје да се одржат до 14. IV. 1982 година.

Ова решение да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-534

26 февруари 1982 година
Скопје

Претседател,
дипл. маш. инж. Милан Ѓајковски, с. р.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА И НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА

208.

Врз основа на член 47 став 2 алинеја 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 41/81), Изборната комисија на Републичката самоуправни интересна заедница на културата и на физичката култура донесува

УПАТСТВО

ЗА КОРИСТЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ИЗБОРНИ ДЕЈСТВИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЈАТА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА КУЛТУРАТА И НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА УТВРДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЈАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

1. Одделните дејствија во постапката за избор на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници на културата и на физичката култура ќе се вршат според обрасците пропишани со ова упатство, а кои се негов составен дел.

2. Ако за одделни дејствија во постапката за изборот на делегатите во собранијата на самоуправните интересни заедници не се пропишани обрасци во смисла на точка 1 од ова упатство, извршителот на соодветното изборно дејствие сам ќе ја определи потребната форма на тоа дејствие во писмен облик, односно ќе го прилагоди текстот во согласност со соодветните одредби од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници и со одветните одредби од Правилата за кандидирање членови на делегациите на основните самоуправни организации и заедници, на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници и за носители на самоуправни, јавни и други општествени функции, усвоени од Републичката конференција на ССРМ и Советот на ССМ.

3. Пропишаните обрасци за извршување на одделни изборни дејствија за спроведување на изборите за делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници на културата и на физичката култура, соодветно се применуваат и за избор на делегати за членови во органите на самоуправната работничка контрола на самоуправните интересни заедници на културата и на физичката култура, со тоа што се прилагодува текстот.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престануваат да важат одредбите на Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници што се однесуваат на изборните дејствија за избор на делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници на културата и на физичката култура.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0104-604

12 март 1982 година

Скопје

Секретар,

Илија Милошевски, с. р.

Претседател,

Новак Марковски, с. р.

Изборен образец бр. 1¹⁾

Свикување собир на делегацијата — делегациите за предлагање кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

(член 86 и 109 од Законот)

Врз основа на член 86 став 1 и 3 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81 год.), во договор со организацијата на ССРН, на синдикатот, свикувам²⁾

СОВИР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА — ДЕЛЕГАЦИИТЕ за предлагање кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината³⁾

1. Свикувам собир на делегацијата — делегациите на _____

(назив на основната самоуправни органа-

низација, заедница, општествена организација,

здружение на граѓаните)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

за предлагање кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

2. Собирот на делегацијата — делегациите ќе се одржи на ден _____ 19 _____ година, во _____ часот, во просториите на _____

3. Собирот на делегацијата — делегациите ќе се одржи со следниов

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Предлагање кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (назив на оп-

штината)

2. Прифаќање на кандидати за делегати во собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

3. Собирот ќе го отвори и со него ќе раководи до изборот на Претседателството на собирот _____ (име

и презиме на претседателот на работничкиот совет

или лицето што ќе го овласти тој)

Број _____

_____ 19 _____ година

во _____

ПРЕТСЕДАТЕЛ⁴⁾

НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ, ОДНОСНО НА СООДВЕТНИОТ ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ,

Изборен образец бр. 2

Записник за работата на собирот на делегацијата — делегациите на основната — основните самоуправни организации и заедници, општествени организации и здруженија на граѓаните за предлагање кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 86 од Законот)

ЗАПИСНИК

за работата на Собирот на делегацијата — делегациите на основната — основните самоуправни организации и заедници, општествени организации односно здруженија на граѓаните за предлагање на кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

Делегатска единица број _____ (корисници — даватели)

1. Собирот се одржа на _____ 19 _____ година, во _____ и започна со работа во _____ часот.

2. Собирот на делегацијата — делегациите се одржува за:

1. _____

(назив на основната самоуправни организа-

ција и заедница, општествена организација, однос-

но здружение)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

3. Собирот на делегацијата — делегациите го свика претседателот на _____

(назив на органот на ос-

новната самоуправни организација, заедница, оп-

во договор

штествена организација, здружение)

со организацијата на Социјалистичкиот сојуз, односно Синдикатот.

4. Собирот на делегацијата — делегациите го отвори свикувачот, односно овластеното лице од него

(име и презиме и занимање на овластеното

лице)

5. По отворањето на собирот се помина кон избор на претседателство, и за членови на претседателството ги избра:

За претседавач

1. _____

(име и презиме, занимање и делегација чиј

е член)

За членови

2. _____

(име и презиме, занимање и делегација чиј

е член)

3. _____

4. _____

5. _____

Собирот потоа за записничар го избра _____

(име и

презиме, занимање и делегација чиј е член) а за оверувачи на записникот ги избра

1. _____

(име и презиме, занимање и делегација чиј

е член)

2. _____

6. Претседавачот утврди, врз основа на списокот на членовите на делегацијата — делегациите на основната — основните самоуправни организации и заедници дека има вкупно _____ (со букви:

¹⁾ Изборниот образец се однесува на ОСИЗ и РСИЗ.

²⁾ Непотребното се прецртува.

³⁾ Ако се одржува заеднички собир на две и повеќе делегации, собирот на делегати го свикува претседателот на органот на управување на ОСО и Заедница во која се одржува собирот (член 86 и 109 од Законот).

⁴⁾ Овој образец се користи и кога собирот го свикува Општинската изборна комисија во смисла на член 89 став 2 од Законот.

_____) членови и дека на Собирот присуствуваат _____ (со букви: _____) членови, а бројот на присутните од одделните делегации што го сочинуваат Собирот е следен:

1. _____ (назив на основната самоуправна организација и заедница, општествена организација и здружение на граѓаните) _____ (со букви: _____) членови.

2. _____ (со букви: _____) членови.

3. _____ (со букви: _____) членови.

4. итн.

Потоа, претседавачот констатира дека на Собирот присуствува потребното мнозинство од членовите на делегацијата односно на секоја делегација и дека Собирот може да работи, полноважно да одлучува и објави дека Собирот е свикан заради предлагање на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____.

Предлагачот потоа го објасни начинот на работа на Собирот.

На предлог на претседавачот Собирот го утврди следниов

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Предлагање на кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____.

2. Прифаќање на предложените кандидати.

По ова се помина на предлагање на кандидати за делегати. По предлог од членовите на делегацијата — делегациите на Собирот за кандидати за делегати се предложени:

1. _____ (име и презиме, занимање и место на живеење, датум на раѓање и делегација чиј е член)

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

По завршеното предлагање на кандидати за делегати со јавно гласање со мнозинство гласови од присутните членови, одделно за секој предложен кандидат Собирот за кандидати за делегати ги прифати, и тоа:

1. _____ (име и презиме, занимање и место на живеење, датум на раѓање и делегација чиј е член)

2. _____

3. _____

Во текот на работата на Собирот не се случи никаква неправилност³⁾ _____

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседавачот објави дека работата на Собирот е завршена.

Работата на Собирот заврши во _____ часот.
Записничар,

Оверувачи:

1. _____

2. _____

Претседателство на Собирот

Претседавач: _____

Членови: 1. _____

2. _____

¹⁾ Непотребното да се прецрта.

²⁾ Ако се одржува заеднички собир на две или повеќе делегации, Собирот го свикнува и отвора претседателот на работничкиот совет, основната самоуправна организација и заедница, општествена организација односно здружение на граѓаните, во која се одржува Собирот.

³⁾ Ако се случат било какви неправилности или ако има некои приговори, тоа овде ќе се внесе во записникот.

Изборен образец бр. 3

Записник за работата на кандидационата конференција на делегациите одржана заради утврдување листа на кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 87 од Законот)

З А П И С Н И К

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ОДРЖАНА ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА _____ НА ОПШТИНАТА _____

1. Кандидационата конференција на делегациите се одржа на _____ 19____ година во _____ (место)

и започна со работа во _____ часот.

Кандидационата конференција на делегациите се одржа во делегатската единица број _____

1. _____ (назив на делегатската единица)

2. _____

3. _____

4. _____

5. и т. н.

(корисник — давател)¹⁾, а заради утврдување на Листата на кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

2. Седницата на Кандидационата конференција на делегациите ја свика и со нејзината работа до изборот на работното претседателство на Конференцијата, раководеше претседателот на _____ (да се оз-

начи називот на организацијата на Синдикатот, _____, кој ја отвори седницата.
Социјалистичкиот сојуз)

3. По отворањето на седницата се мина на избор на работно претседателство на Кандидационата конференција на делегациите.

Кандидационата конференција на делегациите едногласно со мнозинство на гласови, за претседавач го избра _____

(име и презиме, занимање и место на живеење), а за членови на работното претседателство ги избра:

1. _____

(име и презиме, занимање и место на живеење)

2. _____
Потоа, за записничар беше избран _____
(име и презиме и двајца
зиме, занимање и место на живеење)
оверувачи на записникот:

1. _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
2. _____

4. Претседавачот утврди дека на седницата присуствуваат _____ (со букви: _____) членови на Кандидационата конференција на делегациите и дека Кандидационата конференција на делегациите има вкупно _____ (со букви: _____) членови.

5. Претседавачот утврди дека на седницата присуствуваат мнозинството од членови на Кандидационата конференција на делегациите, па објави дека таа може да работи и полноважно да одлучува.

Претседавачот објави дека конференцијата е свикана заради утврдување на кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

Претседавачот потоа ја објасни целта на свикнувањето на седницата и начинот на работата на Кандидационата конференција на делегациите.

6. На предлог од претседавачот, Кандидационата конференција на делегациите го утврди следниов

ДНЕВЕН РЕД

1. Запознавање со предлозите на кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____, предложени од собирот-собирите на делегацијата-делегациите за делегатската единица бр. _____ (корисник-давател), определена со одлука на Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ број _____ од _____ 1982 година;

2. Предлагање на кандидати за делегати (корисници-даватели);

3. Утврдување на Листа на кандидати за делегати.

7. По ова се мина кон запознавање со предложените кандидати за делегати од собирите за делегациите на основните самоуправни организации и заедници (член 86 став 4 од Законот).

8. За кандидати за делегати во оваа делегатска единица се предложени вкупно _____ делегати.

По завршеното предлагање на кандидати за делегати со јавно гласање, одделно за секој предложен кандидат, со мнозинство гласови од присутните членови на Кандидационата конференција на делегациите за кандидати за делегати се предложени:

1. Кандидатот _____
(име и презиме, занимање и место на живеење, датум на раѓање, означување на делегацијата чиј е член)
2. _____
3. _____

9. Потоа, претседавачот соопшти дека ја прекинува работата на Кандидационата конференција на делегациите заради подготвување на гласањето за утврдување на кандидати за делегати, па продолжетокот на работата на Кандидационата конференција на делегациите го закажа за _____ часот.

10. Кандидационата конференција на делегациите ја продолжи работата во _____ часот.

Претседавачот го објасни начинот на гласањето на Кандидационата конференција на делегациите а потоа со прозивка по списокот му предаде на секој член на Кандидационата конференција на делегациите гласачко ливче (листа на кандидати) и ги повика да пристапат кон гласање.

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ членови на Кандидационата конференција на делегациите и тие гласаа.

Вкупно гласаа _____.

Гласањето заврши во _____ часот.

11. Откако гласањето е завршено, претседавачот со помош на членовите на работното претседателство пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето. За таа цел најпрвин ги преброја неупотребените гласачки ливчиња и утврди дека ги има _____ (со букви: _____) и ги стави во посебен омот, што го затвори и запечати.

12. По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно.

По завршеното пребројување, а врз основа на резултатите од гласањето претседавачот објави дека предложените кандидати го добиле следниот број гласови:

1. Кандидатот _____
(име и презиме)
доби _____ (со букви: _____) гласови.
2. _____
доби _____ (со букви: _____) гласови.
3. _____
доби _____ (со букви: _____) гласови.

Врз основа на добиените гласови Кандидационата конференција на делегациите ја утврди следната листа на кандидати:

1. Кандидатот _____
(име и презиме)
2. Кандидатот _____
3. Кандидатот _____

Во текот на утврдувањето на резултатите од гласањето не се случи никаква неправилност²⁾ _____

Кандидационата конференција на делегациите заклучи Листата на кандидатите за делегати да се достави во смисла на член 87 од Законот³⁾ на Изборната комисија за самоуправните интересни заедници.

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседавачот објави дека работата на кандидационата конференција на делегациите е завршена.

Работата на Кандидационата конференција на делегациите заврши во _____ часот.

Записничар,

Оверувачи,

1. _____
2. _____

Работно претседателство на Кандидационата конференција

1. Претседавач: _____
2. Членови: _____
1. _____
2. _____

¹⁾ Непотребното се прецртува

²⁾ Ако се случила било каква неправилност или ако има некои приговори, тоа овде ќе се внесе во записникот.

³⁾ Кандидатите се внесуваат во листата според бројот на гласовите што ги добил секој кандидат, а кандидатите што добиле еднаков број гласови се наведуваат по азбучен ред (член 87 од Законот).

Изборен образец бр. 4

Листа на кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 87 од Законот)

Кандидационата конференција на делегациите во смисла на член 87 од Законот, одржана на _____ 1982 година за избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ ја утврди следнава:

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

Делегатска единица број _____ (корисник-давател)¹⁾

1. _____
(име и презиме, занимање, место на живеење, датум на раѓање, означување на делегацијата чиј е член)

2. _____
3. _____
4. _____

Кон листата²⁾ на кандидатите го приложуваме записникот за работата на Кандидационата конференција на делегациите, како и писмените изјави од кандидатите дека ја прифаќаат кандидатурата.

Во _____ 1982 година

Во _____

Работно претседателство:

Претседавач:

Членови:

1. _____
2. _____

¹⁾ Непотребното да се прецрта

²⁾ Листата на кандидатите се доставува до Изборната комисија на самоуправните интересни заедници (член 88 од Законот)

Изборен образец бр. 5¹⁾

Изјава за прифаќање на кандидатурата за делегат во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

(член 113 од Законот)

ИЗЈАВА

за прифаќање на кандидатурата

Изјавувам дека ја прифаќам кандидатурата во Листата на кандидатите за делегат во Собранието на _____ на општината _____, која (назив на самоуправната интересна заедница) е утврдена на Општинската кандидациона конференција на делегациите одржана на _____ 19 _____ година.

Во _____ 19 _____ година

Во _____

(потпис)

(име и презиме и место на живеење, адреса на кандидатот)

¹⁾ Изборниот образец се применува за ОСИЗ и РСИЗ

Изборен образец бр. 6¹⁾

Оглас на листата на кандидатите за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 47 став 1 точка 2 од Законот)

О Г Л А С

Изборната комисија на самоуправните интересни заедници за избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на општината _____ врз основа на член 47 став 1 точка 2 од Законот, ОБЈАВУВА дека Кандидационата конференција на делегациите за делегатската единица број _____ (корисник-давател)²⁾ за кандидати за делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ за изборот што ќе се одржи на _____ 19 _____ година утврди:

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

1. Кандидатот _____ (име и презиме, занимање, место на живеење, датум на раѓање и делегација чиј е член)

2. _____

3. _____

Во _____, _____ 19 _____ година, број _____

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СЕКРЕТАР,

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

(печат)
ЧЛЕН,

¹⁾ Изборниот образец се применува за ОСИЗ и РСИЗ

²⁾ Непотребното да се прецрта

Изборен образец бр. 7¹⁾

Свикување собир на делегацијата за избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ општината _____

(член 89 од Законот)

Врз основа на член 89 став 1 од Законот, претседателот на работничкиот совет, односно на соодветниот орган на управување, во договор со организацијата на Социјалистичкиот сојуз, односно со организацијата на Синдикатот²⁾, свикувам

СОБИР НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА³⁾ НА _____ НА ОПШТИНАТА _____

1. Свикувам собир на делегацијата на _____ (назив

на основната самоуправни организација, заедница,

општествена организација, здружение на граѓаните) за вршење на избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на општината _____ во делегатската единица бр. _____ (назив на општината)

(корисник-давател).

2. Собирот на делегацијата ќе се одржи на ден _____ 19 _____ година, во _____ часот, во просториите _____

3 Собирот на делегацијата ќе го отвори и со него ќе раководи до изборот на претседателството на Собирот (претседателството на делегацијата)

(име и презиме на претседателот на работничкиот совет или лице што ќе го овласти тој)

Број _____
19 _____ година
во _____

Претседател
на Работничкиот совет,
односно на соодветниот
орган на управување,

1) Изборниот образец се применува за ОСИЗ и РСИЗ

2) Непотребното се прецртува

3) Изборниот образец се применува и на собирот на делегацијата на месните заедници со соодветно прилагодување на текстот

Изборен образец бр. 8¹⁾
Гласачко ливче за избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 52 од Законот)

Г Л А С А Ч К О Л И В Ч Е

За избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ во делегатската единица број _____ (корисник-давател)²⁾ на Собирот одржан на ден _____ 1982 година.

1. _____
(име и презиме на кандидатот, корисник-давател)
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Во оваа делегатска единица се избираат _____ делегати.

(печат)

1) Изборниот образец се применува за ОСИЗ и РСИЗ

2) Непотребното се прецртува

Изборен образец бр. 9¹⁾
Записник за работата на Собирот на делегацијата на Основната самоуправна организација, заедница, општествена организација, односно здружение на граѓаните за избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 97 од Законот)

З А П И С Н И К

за работа на Собирот на делегацијата на основната самоуправна организација, заедница, општествена организација односно здружение на граѓаните за избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

Собирот се одржа во делегатската единица бр. _____ (корисник-давател)²⁾.

Собирот избира работно претседателство:

1. Претседавач: _____
(име и презиме)

2. Членови:
1. _____
2. _____

1. Претседателството констатира дека во листата на кандидати за делегати во оваа делегатска единица се утврдени следните кандидати:

1. _____
(име и презиме)
2. _____
3. _____
4. _____

2. Во делегатската единица се избираат _____ делегати и тоа: _____ корисници и _____ даватели.

3. Претседателството утврди дека делегацијата брои вкупно _____ членови, од тоа присутни _____ членови.

По пребројувањето на гласовите Претседателството утврди дека гласале _____ членови, од тоа неважечки гласачки ливчиња има _____.

Според резултатите од гласањето во делегацијата, одделните кандидати ги добиле следните гласови:

1. Кандидатот _____
(име и презиме)
добил _____ гласови (со букви: _____) гласови.

2. Кандидатот _____
добил _____ гласови (со букви: _____) гласови.

3. Кандидатот _____
добил _____ гласови (со букви: _____) гласови.

4. Кандидатот _____
добил _____ гласови (со букви: _____) гласови.

Според наведениот резултат од гласањето, а во смисла на член 32 од Законот, Претседателството утврди дека за делегати се избрани:

1. _____
(име и презиме на делегатот, место на живеење, корисник-давател)

2. _____

3. _____

4. _____

За време на гласањето не се случија некои околности кои би биле од значење на изборот.

РАБОТНО ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

1. Претседавач: _____

2. Членови:
1. _____
2. _____

1) Изборниот образец се однесува на ОСИЗ и РСИЗ

2) Непотребното се прецртува

Изборен образец бр. 10¹⁾

Записник на изборната комисија на самоуправните интересни заедници за утврдување на резулта-

тот од гласањето за заеднички делегат во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 96 став 2 од Законот)

З А П И С Н И К

НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА САОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ЗАЕДНИЧКИОТ ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА САОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА _____ НА ОПШТИНАТА _____

ОДРЖАН НА _____ 19 _____ ГОДИНА

Седницата на изборната комисија на самоуправните интересни заедници е одржана на _____ 19 _____ година, во _____ часот.

На седницата на Комисијата се присутни: претседателот _____, секретарот _____ и членот _____.

1. На изборите за избор на делегати за Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____, што се одржани на _____ 19 _____ година, оваа Комисија ја огласи Листата на кандидати на Кандидатоната конференција на делегациите за делегатската единица _____ (корисник-давател)², што ги опфаќа делегациите на _____ (назив _____)

на основните самоуправни организации и заедници,

општествени организации, здруженија) во која беа утврдени следните кандидати и тоа:

1. Кандидатот _____ (име и презиме)

2. Кандидатот _____

3. Кандидатот _____

2. Во оваа делегатска единица се избираат _____ делегати.

3. Комисијата ги прими изборните акти од сите претседателства на делегациите што ја сочинуваат делегатската единица и по предлогот на истите и пребројувањето на гласачките ливчиња, Комисијата утврди дека резултатот на изборите во одделни делегации во делегатската единица е следен:

Реден број	Означување на делегација	Вкупен број членови на делегацијата	Број на присутни членови делег.	Број на членови на делегацијата што гласале	Број на неважечки гласачки ливч.	Број на населење од работници	Гласале за кандидатите	1, 2, 3, 4, 5,

Вкупно:

4. Според списоците на членовите на одделните делегации во Делегатската единица има вкупно (со букви: _____) членови на делегациите.

5. Според резултатите од гласањето во сите делегации во Делегатската единица, одделните кандидати добиле гласови и тоа:

1. Кандидатот _____ (име и презиме)

добил _____ (со букви: _____) гласови.

2. Кандидатот _____

добил _____ (со букви: _____) гласови.

3. Кандидатот _____

добил _____ (со букви: _____) гласови.

4. Кандидатот _____

добил _____ (со букви: _____) гласови.

Неважечки гласачки ливчиња имаше _____ (со букви: _____).

Во целата делегатска единица гласале вкупно _____ (со букви: _____) членови на делегациите.

6. Според наведениот резултат во прегледот кон т. 3 на овој записник, изборната комисија на самоуправните интересни заедници утврди дека во смисла на член 32 став 5 од Законот, во Деле-

гатската единица _____, за делегат е избран _____ кој _____ (име и презиме на делегатот)

добил мнозинство гласови во делегацијата, односно во делегациите во која — кои се вработени поголем број работни луѓе, односно живеат поголем број на граѓани.

Изборна комисија на самоуправните интересни заедници

Секретар,

Претседател,

Член,

(печат)

¹) Изборниот образец се однесува на ОСИЗ и РСИЗ

²) Непотребното да се прецрта

Изборен образец бр. 11¹)

Уверение за избран делегат во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 99 од Законот)

У В Е Р Е Н И Е²)

ЗА ИЗБРАН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА САОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА _____ НА ОПШТИНАТА _____

Изборната комисија на самоуправните интересни заедници за избор на делегати во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ Претседателството на Собирот на делегацијата-делегациите на _____ (назив на основната самоуправна организа-

ција и заедница³), општествена организација, здружение на граѓаните⁴) _____ (место)

ската единица бр. _____ (корисник-давател), врз основа на резултатите од изборот за делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____, одржан на _____ 1982 година, утврди дека _____ (име _____)

е избран за делегат во _____ и презиме и занимање)

Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____

Во _____ 1982 година

Во _____

Изборна комисија на самоуправните интересни заедници

Претседател,

(печат)

¹) Изборниот образец се применува за ОСИЗ и РСИЗ со соодветно прилагодување на текстот.

²) Ова уверение го издава Претседателството на Собирот на делегацијата ако делегатот е делегиран од една делегација. Изборната комисија на самоуправните интересни заедници ако делегатот е делегиран од повеќе делегации на основните самоуправни организации и заедници, општествени организации, односно здруженија на граѓаните.

³) Образецот се применува и за месните заедници со тоа што се прилагодува текстот за месните заедници.

⁴) Непотребното да се прецрта.

⁵) Доколку уверението го издава Претседателството на собирот на делегацијата-делегациите, го потпишува претседавачот и членовите на претседателството на делегацијата.

Изборен образец бр. 12¹⁾

Уверение за делегирање на повремен делегат во Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ (член 99 од Законот)

У В Е Р Е Н И Е ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НА ПОВРЕМЕН ДЕЛЕГАТ

Претседателството на Собирот на делегацијата-делегациите на _____ (назив на основната самоуправна

организација и заедница²⁾, општествена организа-
ција, здружение на граѓаните) _____ во _____ (место)

делегатска единица број _____ (корисник-давател)
потврдува дека на Собирот што се одржа на _____
19 _____ година го делегира _____

(име и презиме, зани-
мање) _____ за делегат во Собранието на са-
моуправната интересна заедница на _____

на општината _____, _____ (се означува

одделната седница, определените прашања или оп-
ределениот временски период за кој е делегиран)

_____ 19 _____ година

Во _____

Претседателство на деле-
гацијата

1. Претседавач: _____

2. Членови: _____

1. _____

2. _____

(печат)

¹⁾ Изборниот образец се применува за ОСИЗ и РСИЗ со соодветно прилагодување на текстот.

²⁾ Непотребното се прецртува.

Изборен образец бр. 13

Записник за работата на собирот на делегацијата-делегациите на основните самоуправни организации и заедници, избраните органи на општествените организации и здруженија на граѓаните за предлагање кандидати за делегати во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница на _____ (член 97 во врска со член 191 од Законот)

З А П И С Н И К

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ДЕЛЕГАЦИЈА-ТА- ДЕЛЕГАЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ САМОУПРАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ, МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, ИЗБРАНИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИТЕ¹⁾

(назив на основната самоуп-

равна организација и заедница, општествената ор-
ганизација на здруженија на граѓаните)

ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА _____

Делегатска единица _____ (корисник-давател)¹⁾

1. Собирот се одржа на _____ 19 _____ година,
во _____ (место) _____ и започна со работа во _____ часот.

2. Собирот се одржува за делегацијата-деле-
гациите на:

1) _____
(назив на основната самоуправна организа-
ција и заедница, општествената организација и
здруженија на граѓани)

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

3. Собирот на делегацијата-делегациите го сви-
ка претседателот на _____

(име и презиме и назив на
во договор со _____ органот на организацијата) _____ (да се

наведе организацијата во договор со која се сви-
кува собирот — член 150 од Законот)

4. Собирот на делегацијата-делегациите го от-
вори свикувачот, односно овластеното лице од него

(име и презиме и занимање на овластеното лице)

5. По отворањето на собирот се мина кон из-
бор на претседателство на Собирот, па Собирот
едногласно (со мнозинство на гласови) ги избира:

За претседавач _____ (име и презиме, занимање, де-
легација чиј е член)

За членови:

1) _____ (име и презиме, занимање, делегација чиј
е член)

2) _____

3) _____

Собирот потоа за записничар го избира _____ (име

и презиме, занимање и делегација чиј е член)

6. Претседавачот утврди, врз основа на списо-
кот на членовите на делегацијата — делегациите,
дека има вкупно _____ (со букви: _____)
членови, а дека на собирот присуствуваат _____
со букви: _____ а бројот на присутните
од одделните делегации што го сочинуваат соби-
рот е следен:

1) _____

(назив на основната самоуправна организа-
ција и заедница, општествена организација и здру-

жение на граѓаните)

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

Претседавачот констатира дека Собирот може
да работи и полноважно да одлучува и објави дека
Собирот е свикан заради предлагање кандидати за
делегати во Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница на _____

Претседавачот потоа го објасни начинот на
работата на Собирот.

На предлог на претседавачот, Собирот го ут-
врди следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1) Предлагање кандидати за делегати во Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна
заедница на _____

2) Прифаќање на предложените кандидати.

По ова се мина на предлагање на кандидати за делегати.

Од членовите на Соборот за кандидати за делегати се предложени:

1) _____
(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, дата на раѓање и делегација чиј е член)

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

По завршеното предлагање на кандидатите за делегати со мнозинство гласови од присутните членови на Соборот, одделно за секој предложен кандидат Соборот за кандидати за делегати ги прифати и тоа:

1) За Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____

1) _____
(име и презиме, занимање и место на жи-

веење, дата на раѓање и делегација чиј е член)

2) _____

3) _____

4) _____

Во текот на работата на Соборот не се случи никаква неправилност.²⁾

Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека е завршена работата на Соборот. Работата на Соборот заврши во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на претседателството:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

1) Непотребното да се прецрта.

2) Ако во текот на работата на Соборот се случи било каква неправилност или ако бидат поднесени приговори, тоа овде ќе се внесе во записникот.

Изборен образец бр. 14¹⁾

Записник за работата на општинската кандидациона конференција на делегациите одржана заради утврдување на кандидати за делегати во Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____ (член 26 став 2 од

Законот)

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА КАНДИДАЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ДЕЛЕГАЦИИТЕ ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА _____

1. Општинската кандидациона конференција на делегациите се одржува во _____ на _____ (место)

19 _____ година и започна со работа во _____ часот.

2. Општинската кандидациона конференција на делегациите се одржа за Општината _____ а заради утврдување на кандидати за делегати во Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____ од подрачјето на општината _____ делегатска единица бр. _____ (корисник-давател)²⁾

3. Седницата на Општинската кандидациона конференција на делегациите ја свика и ја отвори претседателот на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

4. По отворањето на седницата се мина на избор на работно претседателство на Кандидационата конференција. Конференцијата едногласно — со мнозинство на гласови за претседавач го избра _____, а за члено-

(име и презиме, занимање и место на живеење)

ви на работното претседателство ги избра:

1) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____
Потоа за записничар го избра _____

(име и презиме, занимање, место на живеење) а за оверувачи на записникот _____

1. _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____

5. Претседавачот утврди дека на седницата присуствуваат _____ (со букви: _____) членови на Кандидационата конференција и дека Кандидационата конференција има вкупно _____ (со букви: _____) членови.

6. Претседавачот утврди дека присуствуваат најмалку две третини од вкупниот број членови и дека Кандидационата конференција може да работи и полноважно да одлучува, па објави дека седницата е свикана заради утврдување на кандидати за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____

7. На предлог на претседавачот, Кандидационата конференција го утврди следниот

ДНЕВЕН РЕД:

1) Запознавање со предлозите на кандидати за делегати во Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____, предложени од собирите на делегациите на основните самоуправни организации и заедници, општествени организации и здруженија на граѓани-корисници-даватели и делегатски единици³⁾;

2) Утврдување на кандидати за делегати во Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____ корисници-даватели, делегатски единици.

8. По ова се мина кон запознавање со предложените кандидати за делегати од собирите на делегациите.

За кандидати за делегати на Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____ на собирите на делегациите се предложени вкупно _____ кандидати.

9. По запознавањето со предлозите за кандидати за делегати од собирите на делегациите, предлозите од членовите на кандидационата конференција, со јавно гласање, одделно за секој од предложените кандидати, со мнозинство гласови од присутните членови на Конференцијата за кандидати се прифатени:

1. За Собранието на Републичката самоуправа интересна заедница на _____

1) Кандидатот _____
(име и презиме, занимање и

место на живеење, датум на раѓањето, означување

на делегацијата чиј е член, корисник-давател)

2) Кандидатот _____

3) Кандидатот _____

4) Кандидатот _____

10. Потоа претседавачот соопшти дека ја прекинува работата на Кандидационата конференција, заради подготвување на гласањето за утврдување на кандидати за делегати на продолжетокот на работата на Кандидационата конференција го кажа за _____ часот.

1. Кандидационата конференција ја продолжи работата во _____ часот.

Претседавачот го објасни начинот на гласањето на Кандидационата конференција, а потоа со прозивка по списокот му предаде на секој член на Кандидационата конференција гласачко ливче (листа на кандидати) и ги повика да пристапат кон гласање.

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ членови на Кандидационата конференција и тие гласаа.

Вкупно гласаа _____.

Гласањето е завршено во _____ часот.

12. Откако гласањето е завршено претседавачот со помош на членовите на работното претседателство пристапи кон утврдување на резултатите од гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и утврди дека ги има _____ (со букви: _____) и ги стави во посебен омот што го затвори и запечати.

13. По ова се помина кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно.

По завршеното пребројување, а врз основа на резултатот од гласањето претседавачот објави дека се утврдени следните кандидати:

1. За Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____

1) Кандидатот _____
(име и презиме, делегација чиј

е член, делегатска единица (корисник-давател) доби _____ (со букви: _____) гласови.

2) Кандидатот _____ доби _____ (со букви: _____) гласови.

3) Кандидатот _____ доби _____ (со букви: _____) гласови.

4) Кандидатот _____ доби _____ (со букви: _____) гласови.

Во текот на утврдувањето на резултатите од гласањето не се случи никаква неправилност.²⁾

14. Кандидационата конференција заклучи Листата на кандидати за делегати да се достави до Изборната комисија на самоуправните интересни заедници.

Бидејќи дневниот ред е исцрпен претседавачот објави дека работата на Кандидационата конференција е завршена.

Работата на Кандидационата конференција заврши во _____ часот.

Записничар, _____ Претседавач, _____

Членови на работно претседателство:

1. _____
2. _____

¹⁾ Изборниот образец се однесува и за работата на Републичката кандидациона конференција на општествените организации и здруженија на граѓаните, со соодветно прилагодување на текстот (глава IX од Правилата).

²⁾ Непотребното да се прецрта.

³⁾ Ако се случила било каква неправилност, или ако има некои приговори тоа овде ќе се внесе во записникот.

Изборен образец бр. 15

Листа на кандидати на општинската кандидациона конференција на делегациите за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ (член 88 во врска со член 191 од Законот)

ДО ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА НА САОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА ОПШТИНАТА _____

Во смисла на член 87 од Законот поднесуваме ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА _____ што ќе се одржи на _____ 19 _____ година, заради огласување.

Листата на кандидатите е утврдена на седницата на Општинската кандидациона конференција на делегациите за општината _____ што е одржана на _____ 19 _____ година во _____ часот, во делегатската единица бр. _____ (корисник-давател)¹⁾

Општинската кандидациона конференција на делегациите ја утврди следната

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

Делегатска единица бр. _____ (корисник-давател)

За Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____

1. Кандидатот _____
(име и презиме, занимање и мес-

то на живеење, датум на раѓање, делегација чиј е _____ од редот на корисниците-давателите на _____ член) _____ услугите.

2. _____

3. _____

4. _____

Кон листата на кандидатите го приложуваме Записникот за работата на општинската Кандидациона конференција на делегациите како и писмените изјави од кандидатите дека ја прифаќаат кандидатурата.

_____ 19 _____ год.

Претседавач,

Членови на работно претседателство,

1. _____
2. _____

¹⁾ Непотребното да се прецрта

Изборен образец бр. 16

Оглас на листата на кандидати за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ (член 47 став 1 точка 2 од Законот)

О Г Л А С

Изборната комисија на самоуправните интересни заедници за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ врз основа на член 47 став 1 точка 2 од Законот, ОБЈАВУВА дека Општинската кандидациона конференција на делегациите на општината _____ делегатска единица бр. _____ за кандидати за делегати во Собра-

нието на Републиката самоуправна интересна заедница на _____ за изборот што ќе се одржи на _____ 19 _____ година УТВРДИ:

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

За Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на _____

1) Кандидатот _____
(име и презиме, занимање и место на живеење, дата на раѓање и делегација чиј е од редот на корисниците-давателите

член) на услугите.)
2) _____

3) _____

4) _____

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

Број _____

_____ 19 _____ година

Во _____

М. П.

Секретар,

Претседател,

Член,

1) Непотребното да се прецрта

Изборен образец бр. 17⁴)

Записник за работата на Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на _____ (член 153 од Законот)

ЗАПИСНИК

за работата на Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на _____

1. Седницата на Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ ја свика претседателот на Собранието на самоуправната интересна заедница на _____.

Седницата се одржа на _____ 19 _____ година.

2. Седницата ја отвори _____ претседател на Собранието во _____ часот.

3. По отворањето на седницата се помина на избор на два делегата што ќе му помагаат на претседателот во изборот, Собранието едногласно со мнозинство на гласови, ги избра:

1. _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____

Потоа, за записничар Собранието го избра

(име и презиме, занимање и место на живеење)

3. Претседателот на Собранието врз основа на списокот на делегатите утврди дека Собранието има _____ делегати и дека на седницата присуствуваа _____ (со букви: _____)

делегати. Потоа констатира дека е присутно потребното мнозинство од делегати и дека Собранието може да работи и полноважно да одлучува.

Претседателот објави дека оваа седница на Собранието е свикана заради избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на _____.

4. Претседателот објави дека е примена кутија за гласање, _____ (со букви: _____) гласачки ливчиња и огласот за објавена листа на кандидати од Изборната комисија на самоуправните интересни заедници за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на _____.

Делегатска единица _____ (корисник-давател)²

1. За кандидатот _____
(име и презиме и место на живеење)

2. За кандидатот _____

3. За кандидатот _____

4. За кандидатот _____

Во делегатската единица се избира-ат _____ делегат-ти.

5. Претседателот го објасни начинот на гласањето и извести дека делегатот може да гласа само за онолку кандидати колку што се избираат делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на _____ и дека делегатот може да гласа за кандидатите чии имиња се наведени во гласачкото ливче.

6. Претседателот на Собранието, со прозивка по списокот на делегатите, на секој делегат му предаде гласачко ливче и ги повика да пристапат кон гласање.

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ делегати и тие гласаа.

Вкупно гласаа _____ делегати.

Гласањето заврши во _____ часот. Во текот на гласањето³ _____

7. Откако гласањето заврши, Претседателот на Собранието со двата делегата што му помагаа во изборот, пристапи кон утврдување на резултатот од гласањето. За таа цел најпрвин ги преброи непотребените гласачки ливчиња и утврди дека такви има _____ (со букви: _____) па ги стави во посебен омот што го затвори и запечатил.

8. По ова, Претседателот утврди дека во списокот на делегатите во Собранието се воведени _____ (со букви: _____) делегати и дека од тој број гласале вкупно _____ (со букви: _____).

9. Потоа се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и кон пребројување на гласовите по гласачките ливчиња за секој кандидат одделно (по делегатски единици, корисник-давател).

По завршеното пребројување и утврдување на резултатот од гласањето, Претседателот на Собранието го соопшти следниот резултат од гласањето:

Делегатска единица _____ (корисник-давател)

1. Кандидатот _____
(име и презиме)

добе _____ (со букви: _____) гласови.

2. Кандидатот _____
добе _____ (со букви: _____) гласови.

3. Кандидатот _____
добе _____ (со букви: _____) гласови.

4. Кандидатот _____
добе _____ (со букви: _____) гласови.

Неважечки гласачки ливчиња има _____.

Во оваа делегатска единица се избираат _____ делегати-ти.

ЗА ДЕЛЕГАТИ СЕ ИЗБРАНИ:

1) _____ од редот на корисниците-даватели на услугите,

- 2) _____ од редот на
корисниците-даватели на услугите,
3) _____ од редот на
корисниците-даватели на услугите,
4) _____ од редот на
корисниците-даватели на услугите.

10. Претседателот на Собранието откако го соопшти резултатот од гласањето и кој од кандидатите е избран за делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ ја заклучи седницата.

Работата на седницата заврши во _____ часот.

Записничар,

Претседател,

(Печат)

Делегати што му помагаат:

1. _____
2. _____

1) Изборниот образец се однесува и за работата на седницата на избраниот орган на општествената организација, односно здружение на граѓаните, со соодветно прилагодување на текстот.

2) Непотребното да се прецрта.

3) Овде се внесуваат сите евентуални настани во текот на гласањето од значење за изборот.

Изборен образец бр. 18¹⁾

Записник за работата на Изборната комисија на самоуправните интересни заедници за утврдување на резултатот од гласањето за изборот на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ (член 47 став 1 точка 3 од Законот)

З А П И С Н И К

за работата на Изборната комисија на самоуправните интересни заедници за утврдување на резултатот од изборот на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ одржан на седницата на Собранието на самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ на _____ 19____ година

Седницата на Комисијата се одржа на _____ 19____ година, во присуство на претседателот _____, секретарот _____ и членовите _____

1. За изборите на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ што се одржани во Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ на _____ 19____ година, оваа комисија ја ОГЛАСИ следнава

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ

Делегатска единица бр. _____ (корисник-давател)

1) За кандидатот _____
(име и презиме и место на живеење)
од редот на корисниците — даватели на услугите²⁾.

2) За кандидатот _____

3) За кандидатот _____

4) За кандидатот _____

Во делегатската единица се избира-ат _____ делегати.

2. Комисијата ги прими изборните акти од Претседателот на Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ и откако ги прегледа изборните акти и пребројувањето на гласачките ливчиња, Комисијата утврди дека резултатот од изборот во Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ е следниот:

Делегатска единица број _____ (корисник-давател)

1. Кандидатот _____
(име и презиме и место на живеење)

доби _____ (со букви: _____) гласови од редот на давателите — корисници на услугите.

2. Кандидатот _____
доби _____ (со букви: _____) гласови од редот на давателите — корисници на услугите.

3. Кандидатот _____
доби _____ (со букви: _____) гласови од редот на давателите — корисници на услугите.

4. Кандидатот _____
доби _____ (со букви: _____) гласови од редот на давателите — корисници на услугите.

Неважечки гласачки ливчиња има _____.

Во оваа делегатска единица се избираат _____ делегат-ти.

3. Во списокот на Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____, воведени се вкупно _____ (со букви: _____) делегати.

На седницата на Собранието, присутни биле _____ (со букви: _____) делегати, а од нив гласале _____ (со букви: _____) делегати.

4. Според наведените резултати Комисијата утврди дека на седницата на Собранието на Самоуправната интересна заедница на _____ на општината _____ за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница на _____ се избрани следните кандидати:

1) За делегатска единица _____

(име и презиме и место на живеење, чиј е делегат)
од редот на корисниците-давателите на услугите.

2) За делегатска единица _____

од редот на корисниците-давателите на услугите.

3) За делегатска единица _____

од редот на корисниците-давателите на услугите.

4) За делегатска единица _____

од редот на корисниците-давателите на услугите.

Секретар,

Претседател,

Член,

(печат)

1) Изборниот образец се однесува и за утврдување на резултатот од изборот на делегати во Републичката самоуправни интересна заедница на _____ одржан на седница на избраниот орган на општествената организација, односно здружение на граѓаните со соодветно прилагодување на текстот.

2) Непотребното да се прецрта.

СОДРЖИНА

	Страна		
89. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 112/81 од 11 февруари 1982 година — — — — —	201	203. Решение за именување претседател, секретар, членови и заменици на Републичката изборна комисија за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — — —	208
90. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 145/81 од 14 јануари 1982 година — — — — —	202	204. Одлука за усвојување на завршната сметка на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата за 1981 година — — —	209
Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта		205. Одлука за определување бројот и составот на делегатите што ги делегираат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за старосно осигурување на земјоделците, соодветните организации на здружен труд и другите заинтересирани организации и заедници од општ интерес за Републиката и делегатските единици за избор на делегати во Собранието и во Комисијата за самоуправна контрола на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците	210
91. Одлука за користење на средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во создавањето на инфраструктурни и други услови за развој во 1982 година — — —	202	206. Одлука за именување на Изборна комисија за спроведување на изборите за делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — —	211
Општествени договори и самоуправни спогодби		207. Решение за распишување избори за делегати во Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија — Скопје — — — — —	212
200. Договор за спроведување на политиката на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката и општините во 1982 година — — — — —	204	208. Упатство за користење и употреба на обрасците за извршување на одделни изборни дејствија за спроведување на изборите за делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници на културата и на физичката култура утврдени со Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници — — — — —	212
Општи акти на самоуправните интересни заедници			
СКОПЈЕ			
201. Одлука за определување бројот на делегатите и утврдување на делегатските единици за избор на делегати во Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — — — — —	206		
202. Одлука за определување бројот на членовите и утврдување на делегатските единици за избор на членови на Одборот за самоуправна контрола на Репуб-			

**ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ НОВИ ИЗДАНИЈА
УСТАВ НА СФРЈ и УСТАВ НА СРМ**

— со амандмани на Уставот на СФРЈ и на Уставот на СРМ — во една збирка.

Цена 150 динари

ЗАКОН

ЗА ИЗВРШНАТА ПОСТАПКА

— со објаснувања и со предметен регистар —
Збирката ја приготвил д-р Стефан Георгиевски, редовен професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 200 динари

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ

— со објаснувања и со регистар на поимите —
во една збирка
Збирката ја приготвил д-р Ѓорѓи Марјановиќ, вонреден професор на Правниот факултет во Скопје.

Цена 180 динари

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

— со коментар —
Збирката ја приготвил д-р Ванчо Проевски.

Цена 350 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.